



17.07.2017, Скопје

## **Записник од увид во документација за избор на младински претставник во Регионалната канцеларија за младинска соработка при Агенција за млади и спорт**

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) врз основа на барање за информации од јавен карактер доставени на 05.07.2017<sup>1</sup> и 07.07.2017 до Агенцијата за млади и спорт изврши увид во документите поврзани со изборот на младински претставник во Управниот одбор за Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) за Западен Балкан кој се одржуваше во периодот од јули до октомври 2016<sup>2</sup>. Увидот беше побаран за да се истражат наводите за нелегално спроведен процес за избор на младински претставник, дел од кои се веќе нотирани во извештајот за процесот објавен од НМСМ на 26.10.2016<sup>3</sup>.

Врз основа на увидот во документите НМСМ смета дека комисијата за утврдување на членство на работната група за избор на младински претставник формирана од АМС направила **значајни пропусти и овозможила учество во гласање за младински претставник од страна на организации кои не ги исполнуваат критериумите за глас и со поднесена документација по крајниот утврден рок. Комисијата работела противправно и несовесно при одобрувањето на кандидатурите и има бројни пропусти и несогласувања во записниците од гласањата.**


По разгледување на документацијата се увиде дека:

- 1. Во работната група за избор на младински претставник е овозможено учество на организации кои не ги исполнуваат пропишаните и јавно објавени критериуми;**
- 2. Кандидатурата на пријавен за позицијата младински претставник во РИКО е доставена по крајниот рок;**
- 3. Комисијата за избор на организации во работната група несовесно ја извршила својата работа со примањето на организации кои не исполнуваат услови;**
- 4. Постои неконзистентност и нецелосност на информациите во списоците и записниците на Агенцијата за млади и спорт за гласањето за избор на Бојана Наумоска.**

<sup>1</sup> Барањето се однесува на Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) и работната група за поддршка на претставниците кои учествуваат во воспоставување и функционирање на регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) основана со решение бр. 12-888/1 од 13.07.2016 и изменета со одлука бр.12-888/72 од 03.08.2016 и одлука бр. 12-888/73 од 27.08.2016 со цел да се утврди дали сите пристигнати апликации на организации за членување во работната група ги исполнуваат потребните критериуми утврдени во јавниот повик кој траеше од 13 до 27.07.2016 година.

<sup>2</sup> Членови на работната група при НМСМ кои го вршеа увидот се: Илија Станковски; Мартин Милошевски, Александра Филипова, Мила Карадафова, Сања Михајлова, Ирена Крстева и Дејан Ризински.

<sup>3</sup> Линк: [https://issuu.com/nmsm/docs/report\\_for\\_the\\_funtioning\\_of\\_the\\_wo](https://issuu.com/nmsm/docs/report_for_the_funtioning_of_the_wo)



Образложение за секој од наодите следи подолу во текстот.

### **1. Во работната група за избор на младински претставник е овозможено учество на организации кои не ги исполнуваат пропишаните и јавно објавени услови**

Условите за проширување на работната група за избор на младински претставник за РИКО според повикот отворен на 13.07.2016 беа: **Организацијата да постои најмалку 3 години; Во извршното или управно тело да има млади; Организацијата да има свое јавно гласило; Да е регистрирана врз основа на Закон за здруженија и фондации и Закон за Црвен Крст; и да има тековна состојба и наративен извештај за 2015 со најмалку пет активности.**

Согласно одлука 12-888/1 а со решение бр. 12-888/3 се формирала стручна комисија за избор на членови во работната група. Комисијата броела три члена сите од Агенција за млади и спорт во следниот состав: **Гордана Цекова – претседател, Александар Пујовски – член на комисијата и Зорица Стаменковска – член на комисијата.**

По завршување на повикот на 27.07.2016 комисијата ги разгледала пристигнатите апликации и на состанок одржан на 03.08.2016 констатирала дека се пристигнати 66 апликации и сите се во рамките на предвидениот рок. Од тие 14 апликации биле одбиени бидејќи според различни основи не ги исполнувале критериумите а за 52 е констатирано дека ги исполнуваат критериумите.

Конкретно пропустите при приемот на овие организации во работната група се следни:

- 12 организации немаат наведено потполни податоци за датумот на основање, со што не може да се провери дали го исполнуваат условот за најмалку 3 години постоење;
- 4 организации (Квантум, УМКА, ОРО, Конструктор) имаат тековни состојби од 2013, со што не може да се утврди дали биле активни субјекти во календарска 2015 година спротивно од одредбата на повикот *“тековна состојба и наративен извештај за 2015 година со најмалку 5 имплементирани активности“*;
- Тековната состојба на 1 организација (Таеквондо клуб Гоце Делчев) е извадена еден ден по истекот на рокот за пријавување 28.07.2016, што значи дека е доставена по истекот на рокот;
- 5 организации (Акцент, Едуцатион плус, ЛЕО Скопје и Е-Млади, Сојуз за младинска работа) врз основа на приложените тековни состојби имаат неактивен статус во Централниот регистар на Македонија што значи дека немаат регистрирано активности и обврски кон ЦРМ за да се водат како активни субјекти во 2015;
- 4 здруженија (ОКО, ЦРП – ЈИЕ Струга, Јасна Иднина, Пан Европски Центар Гостивар) имаат доставено документација со обично писмо на 27.07.2016 кои пристигнале во АМС на 29.07.2016 по истекот на рокот на пријавување. Според Законот за општа



управна постапка(ЗОУП) член 46 став 1 и 2 „(1) Поднесокот е поднесен во рокот, ако пред да истече рокот стигнал до јавниот орган на кој требало да му биде предаден. Кога рокот се засметува во денови, месеци или години, се смета дека рокот е почитуван ако дејствието поврзано со рокот е извршено пред завршувањето на последниот ден од рокот. (2) Кога поднесокот е испратен преку препорачана пошта или телеграфски, денот на предавањето на поштата се смета како ден на предавање на јавниот орган до кого е упатен“<sup>4</sup>.

Дополнително според јавниот повик „Пријавите кои ќе бидат непотполни и кои ќе пристигнат по наведениот рок нема да бидат земени во предвид“ а комисијата ги прифатила без да даде образложение за истото иако според законот требало да постапи спротивно од нивната одлука.

- Кај организацијата Јасна иднина се забележува и физичка промена на архивскиот број за прием;
- 2 здруженија (Акцент и Еликсир плус) имаат наведено едно исто онлајн гласило (Фејсбук страна – Заедно против туберкулозата), додека 4 здруженија (Лео Скопје, Едуцатион Плус, Е-млади, Јасна Иднина) немаат онлајн гласило;
- Кај повеќе здруженија од извештаите не може да се утврди дали имале минимум 5 активности во 2015 и дали имаат млади во управните или извршните тела, што се два од условите за членство во работната група;
- Повеќе организации посочиле активности кои календарски се случиле во 2016 година (Совет на млади на Град Скопје, Совет за соработка на Влада со невладини) иако во повикот се бараат активности за 2015 година;
- Кај повеќе организации се забележуваат идентични одговори во формуларите и урнеци за извештаи.

Комисијата за селекција на организации селективно ги применила критериумите со оглед на тоа што на горенаведените организации им било овозможено да станат дел од работната група, а 14 организации им го ускратила правото за учество. На пример организацијата Метаморфозис биле одбиена бидејќи наративниот извештај го доставила на англиски јазик иако во јавниот повик никаде не беше наведено дека документите мора да се достават на македонски јазик. Дополнително организацијата ИЗИДА Ресен е одбиена бидејќи во наративниот извештај имале нерелевантни активности а истата комисија овозможила учество на организација која како активност во својот наративен извештај имаат наведено: - „Делење на флаери за заштита од топлотен бран“ (види анекс 1 бр.18), или немаат 5 активности како што е наведено во јавниот повик(види анекс 1 бр.13 и бр.14).

<sup>4</sup> <http://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Zakon-za-opshtata-upravna-postapka-23-07-2015-so-primena-od-31.07.2016.pdf>



Според условите на повикот за 20 од примените 66 членови на работната група е спорно членството во работната група поради неисполнување услови, нецелосни информации и достава на пријавите по истекот на рокот. Според записникот за одржано гласање за младински претставник во РИКО од 27.10.2016 година организациите ЗГ Е-млади, Квантум, Акцент, Еликсир, Лео Скопје, Конструктор, ЗГ Форум Деница, Таеквондо Клуб Гоце Делчев, Еликсир плис, Едуцатион Плус, Здружение за волонтеризам ОРО, Јасна Иднина, Пан Европски Центар, „Студентски Парламент Прилеп, Велосипедска Федерација, Бадминтон федерација, Кајакарска федерација, Сојуз на спортски федерации, МХД УМКА Скопје **го искористиле правото на глас и влијаеле** во конечниот исход на гласањето<sup>5</sup>. Организацијата Сојуз за младинска работа била присутна на гласањето но не гласала.

## 2. Кандидатурата на пријавен за позицијата младински претставник во РИКО е доставена по крајниот рок и е спротивна на член 46 став 1 и 2 од Законот за општа и управна постапка

За избор на младински претставник беа отворени 2 повици. Првиот повик е отворен на 17.08.2016 и затворен на 31.09.2016 на кој се примени и прифатени 3 кандидатури од АМС: Горан Ѓорѓиев, Миле Димковски и Бојана Наумоска, а повикот беше поништен поради отсуство на кворум при гласањето. Вториот повик е отворен на 14.09.2016 а затворен на 21.09.2016. На 10.10.2016 АМС објавува дека повикот е продолжен до 14.10.2016 а за истото од документацијата која ни беше доставена нема документ со кој се продолжува повикот. На овој повик се примени и прифатени 2 кандидатури од АМС: Иво Николов и Бојана Наумоска, На овој повик со гласање избрана е Бојана Наумоска.

Во двата повици е наведено: - „*Потребно е документите да бидат доставени во затворено писмо со назнака [наведена назнака] најдоцна до [рокот на повикот] на следната адреса [адреса на АМС]. Пријавните кои ќе стигнат по предвидениот рок нема да бидат замени предвид.*“

### Прв повик (17.08.2016 - 31.08.2016):

- Кандидатурата на **Бојана Наумоска** е доставена со препорачано писмо, и согласно член 46 став 1 и 2 од ЗОУП истата е доставена навремено.
- Кандидатурата на **Миле Димковски** не требало да биде прифатена од 2 причини:
  - o **Истата е примена по истекот на рокот**, односно на 02.09.2016

<sup>5</sup> Повеќе детали за апликациите на организациите кои не исполнувале услови да бидат во работната група може да се најдат во Анекс – Табела 1



Миле Димкоски ја доставил својата кандидатура со обично писмо и истата пристигнала на 02.09.2016 во АМС. Согласно член 46 став 1 и 2 од ЗОУП истата не требало да биде прифатена или комисијата требало да достави образложение зошто истата е прифатена.

- **Миле Димкоски бил член на работната група за избор на претставник на РИКО**, иако при пријавувањето за истата е јасно нагласено во повикот на 13.07.2016 дека *„Лицата кои ќе се пријават да бидат членови на оваа работна група нема да имаат право да поднесат пријава за младински претставник во Управниот одбор на РИКО“*, со што прифаќањето на неговата кандидатура е прекршување на условите на повикот.

Иако Миле Димкоски на 05.08.2016 година праќа известување до АМС дека се повлекува од членување во работната група и поднесува кандидатура за младински претставник во РИКО, Комисијата не требало да ја прифати кандидатурата на Миле Димкоски бидејќи е спротивна од одредбата на повикот а воедно со членувањето во работната група се стекнал со конкурентска предност во однос на другите кандидати.

- Кандидатурата на **Горан Ѓорѓиев** ги исполнува основните услови на повикот и е пратена навремено.

#### **Втор повик (14.09.2016 - 21.09.2016, а на 10.10.2016 е објавено дека истиот се продолжува до 14.10.2016):**

- Кандидатурите на **Иво Николов и Бојана Наумоска** според продолжениот повик ги исполнуваат основните услови на повикот. Истите се пратени со препорачано писмо и се во согласност со член 46 став 1 и 2 од ЗОУП.

Во записникот од отварањето бр.12-888/79 на пристигнатите пријави е „Констатирано дека се пристигнати 3 пријави, од кои една е доставена до Архивата на Агенција за млади и спорт, а две доставени по пошта испратени на 31.08.2016.“ Меѓутоа изостанува објаснување зошто поднесок/документација кој не е во согласност со член 46 став 1 и 2 од Законот за општа управна постапка е прифатен, а на кандидатот му е овозможено да учествува во процесот за избор.



### Останати забелешки:

- Вториот повик беше отворен до 21.09.2016 но сепак АМС на 10.10.2016 објавува на својот веб сајт дека повикот се продолжува до 14.10.2016 (односно за 4 дена од денот на објавата). Од документацијата која ни беше доставена нема документ или одлука со која се продолжува рокот за аплицирање ниту записник од комисијата каде што се утврдува состојба со примени апликации заклучно со 21.09.2016. Записник од пристигнати пријави има од 20.10.2016 бр.12-888/87 каде што е констатирано дека има две пријави од Иво Николов и Бојана Наумоска.
- Бојана Наумоска се има пријавено за член на работната група која го врши изборот на претставник на младински член на УО на РИКО на 27.07.2016 на повикот за проширување на работната група како претставник на организацијата Симболика – и истата е одбиена. Сепак, според условите на тој повик кои гласат **„Лицата кои ќе се пријават да бидат членови на оваа работна група нема да имаат право да поднесат пријава за младиски претставник во Управниот одбор на РИКО“**, што треба да значи дека иако нејзината апликација е одбиена, **таа немала право да конкурира понатаму за член на УО на РИКО.**
- За изборот на младински претставник гласаа и институции, иако организациите бараа институциите да не гласаат за овој претставник бидејќи имаат претставник на институциите. **Дополнително АМС имаше двајца претставници од Сектор млади и Сектор спорт и претставникот на Сектор млади беше Гордана Цекова која се јавува и како претседател на комисијата за избор и селекција на организации во работната група и кандидати за младински претставник.**
- Избраниот претставник Наумоска покрај правните пропусти наведени погоре беше спорена од младинските организации поради тоа во периодот на изборот (и во периодот на пишување на овој извештај и својот мандат) е советник на пратеничка група во Собранието на РМ и не би можела објективно да ги претставува младинските организации. Дополнително по првото гласање организацијата од која беше номинирана Summer Work and Travel Alumni се огради од изборот и нејзината кандидатура.



### **3. Комисијата за избор на организации во работната група несовесно ја извршила својата работа со примањето на организации кои не исполнуваат услови**

Избраната комисија при АМС која ја водела постапката за избор на членови во работната група (во состав Гордана Цекова, Зорица Стаменковска и Александар Пујовски) работела спротивно на точка 3 од решение бр.12-888/3 кое гласи: „Членовите од комисијата од точка 1 се должи работата да ја извршуваат совесно, стручно и непристрасно како и согласно позитивните законски прописи на Република Македонија“.

Од овој извештај може да се заклучи дека комисијата направила пропусти при изборот на најмалку 19 организации во работната група за младински претставник за РИКО, како и при прифаќањето на една кандидатура за младински претставник, спротивно на одлуките донесени од АМС, јавните повици и позитивните законски прописи на Република Македонија.

### **4. Постои неконзистентност и нецелосност на информациите во списоците и записниците на Агенцијата за млади и спорт за гласањето за избор на Бојана Наумоска**

Постои разлика во бројот на гласови според записниците и списоците за гласање во АМС на гласањето на кое е избрана Бојана Наумоска. На гласањето одржано на 27.10.2016 година како членови на изборната комисија се Тане Димовски и Игорче Кузмановски, вработени во АМС кои не се членови на работната група и според записник од одржано гласање за младински претставник во РИКО 12-888 /88 од 27.10.2016 посочено е дека на гласањето биле присутни 45 претставници на работната група а на листата на присутни има 44 потпишани.

Дополнително во првиот круг на гласање според записникот гласале 31 присутен а во листата за гласање има 33 потпишани кои го искористиле своето право на глас. Со оглед на тоа што никој од кандидатите не го исполнил потребното мнозинство се одржа и втор круг во кој според записникот гласале 35 претставници а во листата е евидентирано дека 34 лица го искористиле своето право на глас. Овие недоследности укажуваат на непрецизно броење на гласови што го проблематизира целиот процес за избор на младински претставник.

### **ЗАКЛУЧОК:**

Според сè изнесено во ова писмо и увидено од документација, се појавуваат нови правни проблеми со назначувањето на Бојана Наумоска за претставник на младите во УО на РИКО за Македонија. НМСМ веќе го документираше процесот согласно документите кои ги имаше во периодот во извештајот објавен во октомври 2016 каде се посочија: проблематичниот статус на организациите во работната група, пропустите на комисијата во АМС и спорниот статус на кандидатот Бојана Наумоска





**како претендент за претставник на младинските организации додека истата е вработена во јавна институција и дел од политичка партија. Од тие причини истата никогаш не беше признаена од страна на НМСМ и најголем дел од младинските организации инволвирани во воспоставувањето на РИКО.**

Увид во документите беше побаран повеќе пати на средбите во АМС и три пати преку барања за пристап до информации од јавен карактер во 2016, но документите ни беа направени достапни дури во јули 2017. Со тоа што АМС не ги достави бараните информации постапуваше спротивно на Етичкиот кодекс за државните службеници поточно спротивно на член 7 став 3 **„Државниот службеник нема да одбие да даде податоци или информации на физичките и правните лица, доколку давањето на податоците е пропишано со закон“.**

По овој увид се појавија и нови правни пропусти кои дополнително го оспоруваат назначувањето на Бојана Наумоска за младински претставник во РИКО од страна на Директорот на АМС, Марјан Спасевски.

**Кандидатката била гласана од најмалку 19 организации со спорен статус кои не исполнувале услови да бидат дел од таа работна група, сето тоа пропратено со неконзистентни записници од страна на агенцијата.**

**Комисијата за селекција на организации во работната група работела спротивно на основните начела на Етичкиот кодекс на државни службеници односно член 2 став 3: Државниот службеник постапува еднакво со физичките и правните лица при вршењето на службената должност и член 3 став 2 :**

**„При донесувањето на конкретни одлуки и при решавањето за правата и интересите на физичките и правните лица, државниот службеник нема да се раководи од погрешна, неправилна или неразумна оценка на фактичката ситуација заради предрасуди, остварување на неговите желби за напредување во кариерата, конфликт на интереси, заплашеност или закани од претпоставените државни службеници, функционерот кој раководи со органот во кој е вработен државниот службеник или лицата кои се засегнати со одлуката или решението“<sup>6</sup>.**

Со се што е веќе наведено се потврдува оправданоста на непризнавањето на Бојана Наумоска и процесот за избор на младински претставник за РИКО во Македонија, заради што инсистираме итно да биде отповикана поради против-правно назначување и отворен нов транспарентен, правен и легитимен процес за избор на оваа позиција.

<sup>6</sup> [http://aa.mk/WBStorage/Files/eticki\\_kodeks\\_ds\\_129\\_2011.pdf](http://aa.mk/WBStorage/Files/eticki_kodeks_ds_129_2011.pdf)





Национален младински совет  
на Македонија

ул. Мирослав Крлежа 52-2, 1000 Скопје



+389 78 350 531



[info@nms.org.mk](mailto:info@nms.org.mk)



[/NMSMKD](https://www.facebook.com/NMSMKD)



[@NMSmkd](https://twitter.com/NMSmkd)

Анекс: Табела 1

	Име на организација	Датум на основање	Статус во централен регистар	Апликација за работна група	Наративен извештај за млади	Забелешка
1	Квантум	01.09.2009	Активен, Тековна од 25.02.2013	Апликацијата содржи кратки одговори на прашањата	Има таксативно набројани активности	Нема посочени конкретни активности за млади
2	Здружение за креирање на социјални политики и социјална инклузија Акцент Скопје	2010	Неактивен, Тековна состојба од 26.07.2016	Апликацијата содржи кратки одговори на прашата	Поддршка на совет на млади на општина Аеродром Одбележување на светски ден на туберколоза Учество на настан на организација Центар за европски иницијативи(ЦЕИ) Тековни активности	Линкот од јавното гласило води кон ФБ страна - Заедно против туберкулозата на која не може да се најдат никакви информации за организацијата АКЦЕНТ



3	Еликсир плус	/	Активен	Има пополента апликација	Поддршка на работа на совет на млади на Бутел Учество на дебата на ЦЕИ Промотивни активности за истражување против туберколоза Учество со свој член во совет за соработка на Влада со граѓански сектор Тековни настани и активности	Како јавно гласило е посочен линк од Фејсбук страна „Заедно против туберкулозата“ исто како и организацијата Акцент. Дополнително како активност во 2015 година е наведено членување во советот за соработка на Влада со граѓански сектор а истиот е формиран на 17 мај 2016 година.  Двете апликации имаат идентичен урнек за наративен со неколку исти активности а различно лого на меморандум. Апликациите најверојатно се поднесени од исто лице бидејќи ракописот на двете пликоа се совпаѓа.
4	Здружение на млади Едуцатион плус Скопје	/	Неактивен, Тековна од централен на 26.07.2016	Одговорено е на прашањата	Поддршка на советот на млади на Град Скопје Учество на настан на ЦЕИ Организирање тркалезна маса за ЛМС Тековни настани и активности	Советот на млади на Град Скопје е формиран на 04.04.2016 година  Идентичен урнек за наративен како Акцент и Еликсир со исти активности  Тековната состојба е извадена на 26.07.2016 во 13:21 во исто време со Акцент плус.  Вебсајтот од јавното гласило е непостоечки / неактивен Во моментот на поднесување на документација нема активно јавно гласило



5	Здружение за младинска едукација Е – млади Скопје	/	Неактивен, Тековна состојба од 26.07.2016 13:21 час	Има одговорено на прашањата	Поддршка на Совет на млади на Аеродром Учество на промотивен настан на ЦЕИ Организација на тркалезна маса за совет на млади во музеј на Македонската борба	Тековната состојба е извадена во исто време како и со организациите Акцент и Едуцатион плус а воедно имаат неколку исто активности во наративниот извештај. Во моментот на поднесување на документација нема активно јавно гласило
6	Здружение ЛЕО Скопје	/	Неактивен Тековна состојба 26.07.2016	Пополнета апликација за работна група	Поддршка на ЛМС Карпош Учество на дебата и настан на ЦЕИ	Во моментот на поднесување на документација нема активно јавно гласило; Има идентичен урнек за наративен извештај и неколку исти активности со Еликсир, Едуцатион и Е-млади. Заедничко за сите последни 4 апликации што сите имаат активност поддршка на работа на локален младински совет
7	Младински форум ОКО Струга	/	Активен	Пополнета	Постоечки со пет активности за млади	Пратено со обично писмо на 27.07.2016 16:18 , во Агенција е заведено 29.07.2016
8	Центар за рурален развој ЈИЕ - Струга	/	Активен	Пополнета со по една реченица	Еразмус + младински размени ЕВС	Писмото е пратено на 27.07.2016 во 16:18 часот со обична пратка а пристигнало во АМС на 29.07.2016 Има единичен документ/ формулар со информации со младински форум ОКО Нема јавно гласило



9	Пан европски центар – Гостивар	/	Активен	Пополнета со по една реченица	Неколку активности за млади	Писмото е пратено 27.07.2016 со обична пратка а пристигнало во АМС на 29.07.2016 Печатот на организација се води во село Маврово Ростуше а името на организацијата според централен регистар е Пан европски центар Гостивар Има идентичен урнек/ документ со Младински форум око и Центар за рурален развој ЈИЕ
10	Здружение Јасна Иднина	2008	Активен	Пополнета	Еразмус плус размени Делење на флаери за можности за вработување	Има пристигнато две пријави за Јане Ченто и Валентин Црвенковски Документацијата е пратена со обично писмо на 27.07.2016 во 16:18 часот а пристигнато е во АМС 29.07.2016 Нема јавно гласило Идентичен урнек/документ како Младински форум око, Пан европски центар и ЈИЕ.  Архивскиот број е променет и на постоечкиот е напишан 29.07.2016
11	Бадминтон федерација на Македонија	/	Активен	Само една реченица по прашање	Активности кои вклучуваат дошашни и интернационални натпреварувања	Од приложените активности не може да се дојде до заклучок дали и колку млади биле вклучени



12	Сојуз на спортски федерации	/	Активен	Апликациската форма е пополнета со една реченица  Одговор на прашање број 5 – Отворен пристап и транспареност се повторува кај неколку апликации од спортски федерации	Активности поврзани со спорт	Нема конкретно наведени активности кои се однесуваат за млади.
13	МХД УМКА Скопје	/	Статус активен, Тековна состојба од 2013 година	Пополнета апликација	Наведени само три активности во 2015 година	Начинот на потпишување на три листа од приложената документација е различен а се работи за исти иницијали.
14	Здружение за Волонтеризам ОРО Скопје	/	Активен, Тековна состојба од 25.02.2013 година	Пополнета апликација	4 активности за млади - НВО Саем - НВО Базар - Активности за ден на дрвото	Две активности се учество на саем а една е учество на Ден на дрвото



15	<b>Конструктор</b>	2009	Активен тековна состојба од 25.02.2013	Пополнета апликација	Поддршка на иницијативи за застапување на локални прашања - Јакнење на вештини на студенти и студентски организации - Промовирање на Еразмус + програма	Дел од посочените активности се општи и нејасни и не може да се изведе заклучок дали реално се случиле  Апликациите на ОРО и Конструктор најверојатно се доставени од исто лице
16	<b>ЗГ Форум Деница</b>	2011	Од тековната состојба не може да се определи датум	Пополнета апликација	Обука за креирање на локални младински стратегии на Гази Баба и Бутел Подготовка и поднесување на локална младинска стратегија до советите на општините Бутел и Гази Баба Промоција на Еразмус плус програма	Според информациите кои се на располагање локалните младински стратегии на Гази Баба и Бутел биле подготвени од Коалиција СЕГА во соработка со Волонтерски Центар Скопје и Интеркултура, Форум Деница ја нема меѓу изготвувачите.
17	<b>Кајакарска федерација на Македонија</b>	/	Активен	По една реченица и одговор на прашање број 5 – транспарентен избор и добар претставник	Неколку активности поврзани со кајакарство кои вклучувале млади	Нема потпис на формуларот за организации и пријава на учесник



18	Таеквондо клуб Гоце Делчев	2013	Активен, тековната состојба е извадена на 28.07.2016 еден ден по затворањето на повикот за апликации	Ист одговор на прашање број 5 – транспарентен избор и добар претставник	Делење на флаери за заштита од топлотен бран Промоција на здрав живот и навики кај младите луѓе	Сите доставени документи се без потпис. Активностите се општи и нејасни
19	Студентски парламент на Економски факултет Прилеп	1998	Активен, тековна од 30.09.2015	По една реченица	Да, со активности кои вклучувале млади	Без потпис и печат сите пратени документи
20	Сојуз за младинска работа	2013	Неактивен	Пополнета апликациска форма	Реализирани 5 активности	Доставена е тековна состојба со статус неактивен